

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние, Друштво за ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО – Гевгелија, извршивме на Ваше барање ревизија на приложениот биланс на состојба на ШТЕДИЛНИЦА ПЕОН Д.О.О. – Струмица на ден 31.12.2008 година и билансот на успехот за периодот од 01.01.2008 до 31.12.2008 година, извештајот за промени на капиталот, извештајот за паричниот тек, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2008 година.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи, прикажани на страниците 1 и 2, заедно со извештајот за паричниот тек и извештајот за промена на капиталот прикажани на страна 3 и 4, како и белешките кон финансиските извештаи прикажани на страните 5 – 42 претставуваат одговорност на менаџментот на ШТЕДИЛНИЦА ПЕОН Д.О.О. – Струмица. Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски согласно законската регулатива која се применува во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементирање и одржување на интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка, за избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и за правење сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие извештаи засновано на нашата ревизија.

Ние ја водевме нашата ревизија во согласност со законските прописи на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат ние да ги почитуваме етичките стандарди. Воедно овие стандарди бараат ние да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува испитување, засновано на испитување и прибирање ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и прикажувањата обелоденети во финансиските извештаи. Ревизијата, исто така вклучува проценување на корисените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното прикажување на финансиските извештаи.

Избранныите ризици при ревизијата зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанати било

како резултатот на измама било како резултатот на грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Штедилницата, со цел дизајнирање на ревизорските постапки коишто се соодветни на околностите, но не со цел за изразување мислење за ефективносста на интерната контрола на Штедилницата.

Вршена е економско Б финансиска ревизија кај ШТЕДИЛНИЦА ПЕОН Д.О.О. Б Сирумица за 2007 година според законските прописи на Република Македонија, со што е обезбедена споредливост со Финансиските извештаи за годината што завршува на ден 31.12.2008 година.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се доволни и соодветни и дека нашата ревизија заснована на таквите ревизорски докази обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Штедилницата побарувањата од коминиенциите по основ на кредити, кои изнесуваат 73.443.014,00 денари, во билансот на состојбата ги проценила во износ од 74.136.380,00 денари во кој износ се вклучени и побарувања по основ на камати во износ од 693.366,00 денари. Воедно според рочната структура долгорочните побарувања кои изнесуваат 23.160.124,50 денари во билансот се проценети во износ од 45.872.333,00 денари, а краткорочните побарувања кои изнесуваат 50.282.890,00 денари во билансот се проценети на износ од 28.264.047,00 денари. Од наша страна беа предложени корекции, кои менаџментот на Штедилницата ги прифати и за истите изврши корекции во финансиските извештаи. Коригираниите износи се обелоденети во белешка 11 Б Побарувања од работењето Б дадени кредити.

Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи на ШТЕДИЛНИЦА ПЕОН Д.О.О. Б Сирумица, коригирани за прифатените корекции како што е наведено во прелиминарниот пасус, даваат висштинска и објективна слика за финансиската состојба на Штедилницата под 31-ви декември 2008 година, резултатите на нејзиното работење, како и промените на капиталот и паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со законската регулатива и смејководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, како и општо прифатените принципи за објавување на финансиските извештаи.

Гевгелија, 30. април, 2009 година

Овластен ревизор:
ЗДРАВКО ПЕТРОВ
Гевгелија
11-315963/1 р.бр. 150

Друштво за ревизија и консалтинг
ТРИО – КОНСАЛТИНГ ДОО
07-26783/1

Управител,
РИСТО КОТЕВ

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31.12.2008. ГОДИНА

(во 000 денари)

О П И С	Белешки	2007	2008
АКТИВА			
Пари, парични средства и парични еквиваленти	10	15.011	6.252
Финансиски средства за тргување		-	-
Пласмани во други банки и кредити на други банки		-	-
Побарувања од комингентите	11	66.748	73.443
Побарувања за камати и останата актива	12	2.169	4.475
Имот наменет за продажба		-	-
Вложување во хартии од вредност		-	-
Основни средства	13	904	2.126
ВКУПНО АКТИВА		84.832	86.296
ПАСИВА			
Депозити во банки и други финансиски организации		-	-
Депозити на други клиенти	14	21.568	20.046
Обврски по кредити		-	-
Обврски по камати и останати обврски	15 и 16	4.623	3.981
Посебна резерва	17	15.774	19.166
Запишан капитал	18	28.350	29.090
Резерви	18	5.671	5.856
Акумулирана добивка (загуба)	18	8.846	8.157
ВКУПНО ПАСИВА		84.832	86.296
ВОНБИЛАНСНИ СТАВКИ		613	984
Гаранции и акредитиви		-	-
Останати вонбилансни ставки		613	984

Белешките содржани на страниците од 5 до 27 се составен дел од овие финансиски извештаи

БИЛАНС НА УСПЕХ
за периодот 01.01. – 31.12.2008 .

(во 000 денари)

О П И С	белешки	2007	2008
Приходи од камати	4	12.681	11.939
Расходи за камати	5	(765)	(800)
Бруто профит		11.916	11.139
Приходи од провизии и надоместоци	6	87	84
Расходи од провизии и надоместоци	6	(31)	(90)
Нето приходи од провизии и надоместоци		56	(6)
Приходи од наплата на сомнителни и спорни побарувања	7	7.102	8.195
Приходи по основ на курсни разлики	7	6	12
Приходи од дивиденди	7	-	-
Останати приходи од дејноста	7	50	3.260
Приходи од дејноста		7.158	11.467
Административни трошоци	8.1	(2.349)	(2.100)
Амортизација	8.2	(36)	(498)
Расходи за сомнителни и спорни побарувања	8.3	(6.297)	(9.590)
Трошоци за курсни разлики	8.3	(13)	(20)
Останати трошоци	8.3	(31)	(916)
Расходи од дејноста		(8.726)	(13.124)
Добивка (загуба) пред оданочувањето	9	10.404	9.476
Данок на добивка	9	(1.558)	(1.319)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА	9	8.846	8.157

Белешките содржани на страниците од 5 до 27 се составен дел од овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на раководството на Штедилницата на ден 28.04.2009 година и истите ќе бидат предложени за усвојување од страна на Управниот одбор на Штедилницата.

*Потпишано во име на Штедилница ПЕОН ДОО - Струмица
Г-н Благој Стојанов
директор*